

Грижа за себе во септември 2025

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК	САБОТА	НЕДЕЛА
1 Посветете време на грижа за себе. Тоа не е себично, тоа е од суштинско значење	2 Забележете ги работите што ги правите добро, колку и да се мали	3 Ослободете се од самокритичноста и зборувајте љубезно со себе	4 Испланирајте забавна или релаксирачка активност и одвојете време за тоа	5 Простете си кога работите ќе тргнат наопаку. Секој прави грешки	6 Фокусирајте се на основите: јадете добро, вежбајте и легнете си на време	7 Дозволете си да кажете „не“
8 Бидете подготвени да споделите како се чувствуваате и да побарате помош кога е потребно	9 Целта е да бидете доволно добри, заместо совршени	10 Кога работите напорно, запомните дека е во ред да не бидете во ред	11 Најдете време да направите нешто во што навистина уживате	12 Активирајте се надвор и дадете им природен поттик на вашите ум и тело	13 Бидете љубезни кон себе како што би биле кон саканата личност	14 Ако сте зафатени, дозволете си да направите пауза и да одморите
15 Најдете внимателна, смирувачка изјава што ќе ја користите кога ќе се чувствуваате тажно	16 Оставете си позитивни пораки кои редовно ќе ги гледате	17 Ден без планови. Најдете време да успорите и да бидете љубезни кон себе	18 Прашајте близок пријател кои силни страни ги гледа во вас	19 Забележете што чувствуваате, без никакво осудување	20 Уживајте во стари фотографии со среќни спомени	21 Не споредувајте како се чувствуваате однатре со тоа како другите изгледаат однадвор
22 Одвојете време. Направете простор само да дишете и да бидете мирни	23 Ослободете се од очекувањата што другите ги имаат за вас	24 Прифатете се себеси и запомните дека сте достојни за љубов	25 Избегнувајте да кажувате „треба“ и одвојете време да не правите ништо	26 Најдете нов начин да искористите една од вашите силни страни или таленти	27 Ослободете време со откажување на сите непотребни планови	28 Изберете да ги гледате вашите грешки како чекори кои ќе ви помогнат да научите од нив
29 Запишете три работи што ги цените кај себе	30 Потсетете се дека сте доволни, токму какви што сте					